

Бр: 10-169
Скопје: 03.12.2025

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-169 од 25.11.2025 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес на седницата одржана на 03.12.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-169 од 25.11.2025 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес, како корисник на државната помош, утврди дека

Мерката

- **Помош во исплата на готовински грант во висина од 13,5 % од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани од корисникот на државната помош, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност, на годишно ниво, во период од 5 (пет) години од датумот на почеток**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на други производи од пластични маси претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Поволностите од државната помош ќе се пресметуваат на годишна основа, за претходната година.

Мерката

- **Помош во дополнителна исплата на готовински грант во висина од 13,5% од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани од корисникот на државната помош, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност, на годишно ниво, во период од 5 (пет) години од датумот на почеток, доколку корисникот на државната помош го задржи или го намали просечниот број на вработени за помалку од 5% во последната година во споредба со просечниот број на вработени во претходните три години и ги**

зголеми вкупните приходи за повеќе од 5% во последната година во споредба со просечните вкупни приходи во претходните три години

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува **државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на други производи од пластични маси претставува **регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.**

Поволностите од државната помош ќе се пресметуваат на годишна основа, за претходната година.

Мерката

- **Помош во исплата во висина на платениот данок на личен доход по основ на плата за вработените ангажирани од корисникот на државната помош во периодот помеѓу датумот на почеток и датумот на завршување, а кои немале засновано работен однос со корисникот на државната помош во период од 3 (три) години пред датумот на почеток, односно во периодот помеѓу 01.11.2022 година и 01.11.2025 година, ангажирани исклучиво за потребите на инвестицискиот проект опишан во Деловниот план, за најмногу 100 (сто) вработени, пресметан и платен од корисникот на државната помош во согласност со Законот за данок на личен доход, во период од 5 (пет) години од датумот на почеток**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува **државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на други производи од пластични маси претставува **регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.**

Поволностите од државната помош ќе се пресметуваат на годишна основа, за претходната година.

Во согласност со Деловниот план, корисникот на државната помош треба да инвестира оправдани инвестициски трошоци во износ од најмалку 3.000.000 (три милиони) евра во денарска противвредност за инвестицискиот проект до датумот на завршување.

Во согласност со Деловниот план, Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес се обврзува да креира најмалку 100 (сто) нови работни места, при што ќе вработи најмалку 100 Вработени до Датумот на завршување.

Доколку корисникот на државната помош не го исполни условот да креира најмалку 100 (сто) нови работни места, при што ќе вработи најмалку 100 Вработени до датумот на завршување, истиот нема да има право на државната помош предвидена во член 4 од Договорот за доделување на државна помош. Во тој случај, договорните страни се согласуваат овој Договор да биде раскинат и корисникот на државната помош веднаш и без одложување да го врати целосниот износ на добиена државна помош според

Договорот за доделување на државна помош, со вклучена казнената каматна стапка во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија, за периодот почнувајќи од првата направена исплата од давателот на државната помош кон корисникот на помошта, се до моментот кога корисникот на помошта ќе го врати вкупниот добиен износ на сметката на давателот на државната помош, без никакви дополнителни правни последици за договорните страни.

Корисникот на помошта се обвзува да ја одржи инвестицијата, односно средствата (објекти, машини, опрема) во производна, оперативна и употреблива состојба (т.е. нема да ја намали вредноста на средствата) во период од најмалку 5 (пет) години од датумот на завршување на инвестицискиот проект. Доколку корисникот на помошта не ја одржува инвестицијата во согласност со ова, треба го врати целиот износ на државна помош добиена согласно Договорот за доделување на државна помош, заедно со казнената каматна стапка пресметана во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија, за периодот почнувајќи од првата направена исплата од давателот на државната помош на корисникот на помошта, се до моментот кога корисникот на помошта ќе го врати вкупниот добиен износ на сметката на давателот на државната помош.

Корисникот на помошта ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект од сопствени извори или со финансирање од трета страна во форма која не претставува државна помош.

Кумулативната регионална државна помош за инвестицискиот проект не може да биде поголема од 50% од потврдениот износ на сите оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување, вклучувајќи ги и оправданите инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување што го надминуваат минималниот договорен износ за инвестицијата, во согласност со Договорот за доделување на државна помош.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија,, и на веб страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оценка и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош, дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош, е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Постапувајќи во согласност со обврската за известување, Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, достави Известување за планирано доделување на помош и Известување за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош на корисник во браунфилд (постоечки) објект во с.Долно Оризари, Република Северна Македонија за инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес бр. 10-169 од 25.11.2025 година (во

натамошниот текст: известувања), Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес (непотпишан) (во натамошниот текст: Предлог договор), Деловен план за инвестицискиот проект на Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес со арх.бр. 15-9962/1 од 05.11.2025 година, Писмо за намери од Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес со арх.бр. 15-9962/1 од 05.11.2025 година како и тековна состојба на Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес.

Со оглед на фактот дека поднесените известувања ги содржат потребните податоци за оценка на помошта согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како ден на прием на уредно известување се смета 25.11.2025 година.

КЗК во законски предвидениот рок ги испита доставените известувања и Предлог договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес (непотпишан од договорените страни) и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е:** Владата на Република Северна Македонија.
- **Корисник на државната помош е** Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес со седиште на адреса Населено место без уличен систем Долно Оризари, Велес
- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува правниот акт врз основа на која се доделува помошта—Предлог договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес.

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин следните четири критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- Да биде селективна;
- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Оттука, при испитување на мерките содржани во доставените известувања, КЗК ги анализираше од аспект на тоа дали истите ги исполнуваат горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека:

- **Мерката: Помош во исплата на готовински грант во висина од 13,5 % од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани од корисникот на државната помош, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност, на годишно ниво, во период од 5 (пет) години од датумот на почеток**

предвидена во член 4, став 4.1 од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес.

- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на други производи од пластични маси. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес и неговото производство на други производи од пластични маси, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на други производи од пластични маси, претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/13).

Заради добивање на исплата на оваа државната помош, корисникот на државната помош ќе поднесе до давателот на државната помош барање за исплата во рок од 60 (шеесет) дена по завршувањето на ревизијата на годишните финансиски извештаи на корисникот на државната помош, со детална и комплетна документација која го потврдува износот на реализираните оправдани инвестициски трошоци, согласно Предлог Договорот за доделување на државна помош, за плаќањата на корисникот на државната помош во претходната календарска година.

- Мерката: **Помош во дополнителна исплата на готовински грант во висина од 13,5% од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани од**

корисникот на државната помош, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност, на годишно ниво, во период од 5 (пет) години од датумот на почеток, доколку корисникот на државната помош го задржи или го намали просечниот број на вработени за помалку од 5% во последната година во споредба со просечниот број на вработени во претходните три години и ги зголеми вкупните приходи за повеќе од 5% во последната година во споредба со просечните вкупни приходи во претходните три години

предвидена во член 5 од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес.
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на други производи од пластични маси. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес и неговото производство на други производи од пластични маси, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на други производи од пластични маси претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Заради добивање на исплата на оваа државната помош, корисникот на државната помош ќе поднесе до давателот на државната помош барање за исплата во рок од 60 (шеесет) дена по завршувањето на ревизијата на годишните финансиски извештаи на корисникот на државната помош, со детална и комплетна документација која го потврдува износот на реализираните оправдани инвестициски трошоци, согласно Предлог Договорот за доделување на државна помош, за плаќањата на корисникот на државната помош во претходната календарска година.

- Мерката: **Помош во исплата во висина на платениот данок на личен доход по основ на плата за вработените ангажирани од корисникот на државната помош во периодот помеѓу датумот на почеток и датумот на завршување, а кои немале засновано работен однос со корисникот на државната помош во период од 3 (три) години пред датумот на почеток, односно во периодот помеѓу 01.11.2022 година и 01.11.2025 година, ангажирани исклучиво за потребите на инвестицискиот проект опишан во Деловниот план, за најмногу 100 (сто) вработени, пресметан и платен од корисникот на државната помош во согласност со Законот за данок на личен доход, во период од 5 (пет) години од датумот на почеток**
- предвидена во член 5 од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:
 - Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес.
 - Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на други производи од пластични маси. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
 - Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес и неговото производство на други производи од пластични маси, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
 - Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат

и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на други производи од пластични маси претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Заради добивање на исплата на оваа државна помош, корисникот на државната помош ќе поднесе до давателот на државната помош барање за исплата во рок од 60 (шеесет) дена по завршувањето на ревизијата на годишните финансиски извештаи на корисникот на државната помош, за плаќањата на корисникот на државната помош во претходната календарска година.

Заради подобро планирање на буџетските средства за државна помош, најдоцна до 30 јуни секоја година, корисникот на државната помош ќе поднесува до давателот на државната помош официјално известување со проекција за износот на оправдани инвестициски трошоци планирани да се реализираат до крајот на годината, како и износот на данок на личен доход по основ на плата за лицата ангажирани во рамки на инвестицискиот проект до крајот на годината, за да добие исплата на државната помош во наредната календарска година. За да се избегне било каков сомнеж, корисникот на државната помош не може да добие исплата на државна помош над известениот максимум. Создадениот вишок ќе се смета за оправдан во текот на следната календарска година и корисникот на државната помош ќе го вклучи во официјалното известување за следната календарска година.

Во согласност со Деловниот план, корисникот на државната помош треба да инвестира оправдани инвестициски трошоци во износ од најмалку 3.000.000 (три милиони) евра во денарска противвредност за инвестицискиот проект до датумот на завршување. Вреднувањето и потврдувањето на оправданите инвестициски трошоци се утврдуваат врз основа на официјални документи и во согласност со релевантните закони, подзаконски акти и меѓународните сметководствени стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија.

Во согласност со Деловниот план, Друштвото за производство и трговија РОНТИС ДООЕЛ Велес се обврзува да креира најмалку 100 (сто) нови работни места, при што ќе вработи најмалку 100 Вработени до Датумот на завршување. Доколку корисникот на државната помош не го исполни условот да креира најмалку 100 (сто) нови работни места, при што ќе вработи најмалку 100 Вработени до датумот на завршување, истиот нема да има право на државната помош предвидена во член 4 од Договорот за доделување

на државна помош. Во тој случај, договорните страни се согласуваат овој Договор да биде раскинат и корисникот на државната помош веднаш и без одложување да го врати целосниот износ на добиена државна помош според Договорот за доделување на државна помош, со вклучена казнената каматна стапка во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија, за периодот почнувајќи од првата направена исплата од давателот на државната помош кон корисникот на помошта, се до моментот кога корисникот на помошта ќе го врати вкупниот добиен износ на сметката на давателот на државната помош, без никакви дополнителни правни последици за договорните страни.

Корисникот на помошта се обвзува да ја одржи инвестицијата, односно средствата (објекти, машини, опрема) во производна, оперативна и употреблива состојба (т.е. нема да ја намали вредноста на средствата) во период од најмалку 5 (пет) години од датумот на завршување на инвестицискиот проект. Доколку корисникот на помошта не ја одржува инвестицијата во согласност со ова, треба го врати целиот износ на државна помош добиена согласно Договорот за доделување на државна помош, заедно со казнената каматна стапка пресметана во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија, за периодот почнувајќи од првата направена исплата од давателот на државната помош на корисникот на помошта, се до моментот кога корисникот на помошта ќе го врати вкупниот добиен износ на сметката на давателот на државната помош.

Корисникот на помошта ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект од сопствени извори или со финансирање од трета страна во форма која не претставува државна помош.

Кумулативната регионална државна помош за инвестицискиот проект не може да биде поголема од 50% од потврдениот износ на сите оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување, вклучувајќи ги и оправданите инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување што го надминуваат минималниот договорен износ за инвестицијата, во согласност со Договорот за доделување на државна помош. Во случај на добиена државна помош над лимитот од 50% од износот на потврдените оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект, давателот на државната помош по писмен пат ќе го извести корисникот на државната помош за истото, при што корисникот на државната помош треба веднаш да ја врати разликата, во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

Заради горенаведеното, КЗК одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 26 од Законот за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на решението, освен во случај кога КЗК ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М-р Малинка Силјановска-Николиќ